

:
: 12,
: www.palilula.org.rs

45112711 -

,
:
a
:
a - www.palilula.org.rs, a - www.portal.ujn.gov.rs

12, 11000

«

27.07.2017.

11.00

27.07.2017.

12.00

12,

10

011/3347-812; mail: mspasojevic@palilula.org.rs



Република Србија - Град Београд
Градска општина Палилула

-
-
,
-
(. 17-70)



39. 61. (" . "

.124/2012, 14/15 68/15), 6. (" . "

" . 86/2015),

. 061-431/2017-I-8 19.07.2017. , ,

.061-432/2017-I-8 19.07.2017. , :

’

(.17-70)

:

-3
-4
-5
-13
-75 76
-14
-19
- - .1.....22
-23
- - .124
- -25
- .75 76 - .2.....26
- .75 - .227
- - .3.....28
- - .4.....29
- - .5.....30
- - .6.....31
-32



" .124/2012, 14/15 39. 61. (" . 68/15) 6.

431/2017-I-8 19.07.2017. " .86/2015), (" .
432/2017-I-8 19.07.2017. . .061-
" .061-
" .
(17-70). :

1.

12, 11000 , « - - ,
, - ».
/
, ()
27.07.2017.
11.00 , 12, 11000
27.07.2017. 11.00 ,

2.

27.07.2017. 12.00 - , 12,
, ,
,
10 ()



I

:
: .12, 11000
: 07025629
: 102327937
/ : 011/3347-812
: www.palilula.org.rs

:
. 39 (, “, 124/12, 14/15 68/15).

:
,

:

45112711

:
: 011/3347-812;
mail: mspasojevic@palilula.org.rs



II

1.

«
 . 75. 76.
 »
 .
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 /
 /
 " / - ".

106.

-
-
-
-
-

2.

- 1.
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "
9. "
10. "
- 11.

:"
 " - " - O .1 .1 " - O .1
 .75. 76. " - O .2.
 75. " - .2
 " - .3 " - O .4
 " - .5
 " - .6



3.

4.

5.

" , 12, 11000

17-70 -

17-70 -

17-70 -

17-70 -

6.

7.

50%

75. 1. . 1) 3) 75. 1. 4)



" , . 2 - " , . 1 - " ,
 , . 75. " ,
 ,
 " , . 2 - " , . 1 -
 75. " , .
8. ()
 . 75. 1. . 1) 3) ,
 75. 1. 4) ,
 81. 4. . 1) 5) , : , ,
 • , ; ,
 • ;
 . 1 - " - " ,
 , ,
 - " - " , . 1
9. , ,
9.1 **60**
9.2 **10**
9.3 **30 ()**
9.4 , . 1132 1133, ;
9.5.



9.6

()

5

10.

92.

(" . " .124/12, 14/15 68/15).

11.

14.

« »,

« ».

« »,



12.

13.

011-3347-812, .12, e-mail: mspasojevic@palilula.org.rs

5

3 ()

"

.17-70".

8

20.

14.

(93.)

()

()



15.

- . 23. 25. ; ; ;
- ;
- 1) ; ;
- 2) ; ;
- 3) ; ;
- 4) ; ; ;
- 5) ; ; ;
- 6) ; ; ;
- 7) ; ; ;
- 8) ; ; ; ; ;

16.

17.

e-mail: mspasojevic@palilula.org.rs

011-3347-812

.12,



63. 2.

109.

108.

150.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

156.

1.

151.

1.

6)

156.

- (1)
- (2)

- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

156.

- 60.000

: 840-30678845-06;

: 153 253;

- (7)
- (8)
- (9)

.17-70.

(10)

2.

1,



3. , ,
, 1, (1) (10),

4. (,),
) 1, (

138. - 166.

18.

19.

109.

108.

10 ()

20.

149. 8 ()

112. 2. 5.



III

1.

:

"

"

- .

2.

,

,

.

,

.

,

.

,

.

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.



IV

. 75. 76.

75.

(" . " .124/12, 14/15 68/15)

- 1)
- 2)

- 3)

76.

(" . " .124/12, 14/15 68/15):

•) _____ :
 (2014, 2015. 2016.)

1.000.000,00

12

) _____ :

3

1.000.000,00

-
- 9001 ,
- 14001
- 18001

•) _____ :

2 , 1 1

, 4 , 1

) _____ :

10 ()

32/13 75/14),

1 ()

(“ . ” 24/05, 61/05, 54/09,
410.



1)

2))

3)

2) 3)

1)

2)

);



3)

2) 3)

75.

2)

3)

2) 3)

)

2016.),

)

12

(2014., 2015. 2016.)

(

12

;

-

2014., 2015.

3

1.000.000,00



" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14)

31.12.2016.

(“

4.

. 75. 76. " - .2

77.

77.

78.

75. 1. 1. 3.

www.apr.gov.rs

www.poreskauprava.gov.rs

www.sepa.gov.rs

www.mpzzzs.gov.rs

www.minrzs.gov.rs



1132 1133

1	=10 . 2.	2	20,29		
2	400 400 . .20/20/260 , 20/20/400 10/12/350 .	K	1		
3	320 100 80 . / / / / 320 60 80 .	K	1		
4	60 ..	K	15		



5	,	2.	2	150,00		
6	,	2.	2	600,00		
7	,	,	K	1 1		
8	.	80 60 8 4 200 8 5	K	2		
9.	.	200x6x4	K	4		
10	,	80 40 40	K	4		
11	.	2.	2	200		
12	,	,	K	4		



13		K	4		
14		K	2		
15		K	1 1 1 1 1		
16	6 . 36 1.	1	4,00		
17	500x300x20	K	2		

:

:



- 0 .1

(.17-70)

- :

: _____
: _____
: _____

: _____

: _____
: _____

: _____

: _____

: _____ : _____

: _____

: 1. _____

2. _____

3. _____

:

),))

a)

) :

a. _____ %

: _____

b. _____ %

: _____

c. _____ %

: _____

()

) :

1. _____

2. _____

3. _____

(



1. _____ - ,
_____ - .

2. ____ (____)

3. _____ .

4. _____ .

5. _____ .

6. _____ .

: _____

: _____

: _____

:

,



- .1a

: _____
:
:

(e-mail): _____

(): _____

: _____

: _____

: _____

: _____

: _____

: _____

: _____

: .1 - "

"

,

.1 - "

",



-

-

.1

: _____

: _____

: _____

(e-mail): _____

: _____

: _____

(): _____

: _____

: _____

: _____

: _____

:

.1 - "

-

"

,

,

,

.1 - "

-

"

.



. 75. 76.
- . 2

.17-70

77. 4. ,

1) (75. 1. 1.)
2)

3) (75. 1. 2.)

4))(75. 1. 3.)
5)

(75. 2.)

: _____
:
:

:

.2

75. ^{u,} 1. 1. 4. ,



.75.

.2

.17-70

77. 4.

1) (75. 1. 1.)

2)

3)

(75. 1. 2.)

4)

5)

)(75. 1. 3.)

(75. 2.)

: _____

: _____

: _____

:

.2

75. 1. 1. 4.



.3

.17-70

26. _____ :
()

:

: _____
:
: _____

:

,

82.

1.

2.

.3

u,



.5

(.17-70),

3

	/	-	.	.	.	-
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

: _____

: _____

: _____

93.

.6

.6



. 6

: _____

: _____

: _____

77.

(, . “ .124/12, 14/15 68/15),

:

_____ ,

3

:

			-
1.			
2.			
3.			
4.			

_____ , _____

_____ , _____

. 17-70

..

:



a

3.

4.

5.

6.

2.



2.

7.

6.

8.

2. ()

2 ()

2 ()



3-5

10 ()

9.

10.

11.

12.

2.

- (:_____), _____

- (:_____), _____

10.

2.

3.

" . 84/04, 86/04 -
 , 142/14, 5/15-

, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 -
 . . 83/15)

(" . ; 68/14 -

5 ()



(" . " . 62/13)

13.

14.

5 ()

15.

2.

30 ()

4.



16.

10.

10 ()

17.

0,2 %

5%

5%

18.

10

()

19.

20.



21.

22.

23.

11 ()

5 ()